

Врз основа на член 7 став (8) од Законот за зоотехника (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.87/23), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА БАРАЊАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОДГЛЕДУВАЧКИТЕ ПРОГРАМИ ПОДНЕСЕНИ ОД ПРИЗНАТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОДГЛЕДУВАЧИ И ПРИЗНАТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОДГЛЕДУВАЧИ НА ХИБРИДНИ СВИЊИ И ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ БАРАЊА ЗА ОДГЛЕДУВАЧКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ЧИСТОКРВНИТЕ КОПИТАРИ ЗА ПРИПЛОД (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат барањата за одобрување на одгледувачките програми поднесени од признати организации на одгледувачи и признати организации на одгледувачи на хибридни свињи и дополнителните барања за одгледувачките програми за чистокрвните копитари за приплод.

Барања за одобрување на одгледувачките програми поднесени од признати организации на одгледувачи и признати организации на одгледувачи на хибридни свињи

Член 2

Барањата за одобрување на одгледувачките програми поднесени од признати организации на одгледувачи и признати организации на одгледувачи на хибридни свињи кои се однесуваат на содржината на одгледувачката програма се:

1. информации за нејзините цели (зачувување на раса, подобрување на раса, линија или вкрстување, создавање нова раса, линија или вкрстување или обновување одредена раса или комбинација од нив);

2. името на раса, за чистокрвни животни за приплод, или името на раса, линијата или вкрстување за хи-

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕУ) 2016/2012 на Европскиот парламент и на Советот од 8 јуни 2016 година за зоотехничките и генеолошки услови за приплод, трговија и пуштање во Унијата на чистокрвни животни за приплод, хибридни свињи за приплод и нивни зачетни производи и за изменување и дополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 652/2014 и Директивите на Советот 89/608/ЕЕЗ и 90/425/ЕЕЗ на Советот и за укинување на одредени акти во областа на приплод на животни (Регулатива за приплод на животни) (CELEX број 32016R1012).

бридни свињи за приплод опфатени со одгледувачката програма, за да се спречи забуна со слични животни за приплод од други раси, линии или вкрстувања внесени или регистрирани во други постоечки матични книги или регистри за приплод;

3. за чистокрвни животни за приплод, детални карактеристики за расата со наведување на нејзините основни особини опфатени со одгледувачката програма;

4. за хибридни свињи за приплод деталните карактеристики на расата, линијата или вкрстувањето опфатени со одгледувачката програма;

5. информации за географската територија каде што се спроведува или каде е предвидено да се спроведе одгледувачката програма;

6. информации за системот за идентификација на чистокрвни животни за приплод кој треба да гарантира дека овие животни се внесени во матична книга или се регистрираат во регистар за приплод само кога се идентификувани индивидуално и во согласност со прописите од областа на идентификација и регистрација на животни од соодветните видови;

7. информации во врска со системот за регистрација на педигреа на чистокрвни животни за приплод кои се внесени или регистрирани и кои ги исполнуваат условите за запишување во матични книги или на хибридни свињи за приплод регистрирани во регистри за приплод;

8. изборот и целите за приплод на одгледувачката програма, вклучувајќи наведување на главните цели на одгледувачката програма, и доколку е применливо, детални критериуми за оценување, поврзани со овие цели за изборот на чистокрвни животни за приплод;

9. при создавањето на нова раса или при обновување на одредена раса, согласно член 19 став (3) од Законот за зоотехника (*), информации за деталните околности кои го оправдуваат создавањето на новата раса или обновата на одредена раса;

10. во случаите кога одгледувачката програма бара спроведување на испитување на продуктивноста или проценка на генетската вредност:

- информации во врска со системите кои се користат за генерирање, евиденција, комуникација и употреба на резултатите од тестирањето за раст и развој и

- информации во врска со системите за проценка на генетската вредност и доколку е применливо, за геномската проценка на чистокрвните животни за приплод;

11. правилата за поделба на матична книга и критериуми или постапките што се применуваат за евиденција на животни во главните или дополнителните делови на матичната книга или нивната класификација во овие класи кога матичната книга има дополнителни делови или кога главниот дел на матичната книга е поделен на класи;

12. во случаите кога од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или признатите организации на одгледувачи и признати организации на одгледувачи на хибридни свињи се доделени конкретни технички активности поврзани со управувањето на својата одгледувачка програма на трети лица, согласно член 7 став (6) од Законот за зоотехника (*), информации за овие активности, како и името и податоците за контакт со определените трети лица;

13. во случаите кога призната организација на одгледувачи, односно признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи има намера да дозволи издавање на зоотехнички сертификат за зачетни производи во нејзино име од страна на Центар за собирање или складирање на семена течност од мажјаци или од тим за собирање и производство на ембриони одобрен за трговија во Република Северна Македонија или Европската Унија во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство, информации за Центарот или тимот и информации за условите за издавање на овие зоотехнички сертификати;

14. во случаите кога призната организација на одгледувачи на хибридни свињи укаже на информации за резултатите од испитувањето на продуктивноста или од проценката на генетската вредност, на генетските дефекти и на генетските особености во зоотехничките сертификати за нејзините хибридни свињи за приплод и нивни зачетни производи, согласно член 29 став (9) од Законот за зоотехника (*), информации за овие резултати.

Дополнителни барања за одгледувачките програми за чистокрвни копитари за приплод

Член 3

(1) Во однос на барањата од член 2 точка 6 од овој правилник кои се однесуваат на информации за системот за идентификација на чистокрвни животни за приплод, чистокрвните копитари за приплод се впишуваат во матична книга, само ако тие се идентификувани преку сертификат за парење и кога тоа се бара од одгледувачката програма за приплод како „ждребе со мајка“.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, може да се дозволи признатата организација на одгледувачи да впише чистокрвни копитари за приплод во матична книга која ја води таа призната организација на одгледувачи, кога животните се идентификувани по друг соодветен метод кој обезбедува најмалку ист степен на безбедност како сертификатот за парење, како што е проверката на потеклото врз основа на ДНК анализа или анализата на нивните крвни групи, доколку тоа е во согласност со правилата воспоставени од признатата организација на одгледувачи која ја води матичната книга за потеклото на оваа раса.

(3) Покрај барањата од членот 2 од овој правилник, одгледувачките програми за чистокрвни копитари за приплод треба да содржат:

а) услови за упис во главниот дел на матичната книга на чистокрвни животни за приплод кои припаѓаат на некоја друга раса или на одредена линија на пастуви и род на кобили во рамките на таа друга раса;

б) информации за забраните или ограничувањата кај чистокрвни животни за приплод од видот на копитари кога одгледувачката програма ја забранува или ограничува употребата на една или повеќе од техники за репродукција или користењето на чистокрвни животни за приплод за една или повеќе од тие техники за репродукција, согласно член 21 став (2) од Законот за зоотехника (*);

в) правила во однос на издавање на сертификати за парење или за други соодветни методи, согласно став (1) на овој член, и кога тоа се бара со одгледувачката програма за приплод, на идентификација како „ждребе со мајка“.

(4) Покрај барањата од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, за одгледувачките програми за чистокрвни копитари за приплод треба да се исполнат и следните барања:

1) доколку признатата организација на одгледувачи изјави дека матичната книга која ја води е матична книга за потеклото на раса опфатена со нејзината одгледувачка програма, признатата организација на одгледувачи треба да:

- располага со документација за претходните периоди за создавањето на матичната книга и правилата утврдени во одгледувачката програма да се јавно достапни;

- е во состојба да докаже дека во моментот на поднесување на барањето согласно член 6 став (1) од Законот за зоотехника (*), нема ниту една друга позната призната организација на одгледувачи која е призната во Република Северна Македонија, во земја-членка на Европската Унија или во трета земја која воспоставила матична книга за истата раса и која спроведува одгледувачка програма на оваа раса врз основа на правилата од алинеја 1 на оваа точка;

- соработува со признати организации на одгледувачи од точка 2) на овој став, како и на транспарентен начин и навремено ги информира овие признати организации на одгледувачи за евентуални промени во правилата од алинеја 1 на оваа точка;

- воспоставила недискриминаторски правила во врска со своите активности во однос на матични книги создадени за истата раса од органите за приплод кои не се вклучени во списокот на органи за приплод на Европската Комисија доколку е потребно;

2) доколку признатата организација на одгледувачи изјави дека матичната книга која ја создала е матична книга за потекло за расата од точка 1) на овој став, опфатена со нејзината одгледувачка програма признатата организација на одгледувачи треба да:

- ги има вклучено во својата одгледувачка програма правилата воспоставени од признатата организација на одгледувачи од точка 1) на овој став, која ја води матичната книга за потеклото на истата раса;

- има обезбедено пристап на јавноста до информациите во врска со примената на правилата од алинеја 1 на оваа точка и нивниот извор;

- има воведено механизми за усогласување на правилата утврдени во нејзината одобрена одгледувачка програма, со промените кои ги направила признатата организација на одгледувачи која ја води матичната книга за потеклото на раса од точка 1) на овој став.

Член 4

Овој правилник престанува да важи со денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 31-7711/4
2 јануари 2024 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.
